

Добредојдовте во најголемото банкарско семејство. Изберете ја и вие Стопанска банка за прием на вашите месечни примања и уживајте во поволности со комбинација на атрактивни и конкурентни производи и услуги:

ПОВОЛНОСТИ НА ПАКЕТОТ ПЛАТА+

- 10% намалување на каматни стапки за КРЕДИТНИТЕ ПРОИЗВОДИ
- Дозволено пречекорување во висина на 2 редовни месечни плати
- БЕСПЛАТНА MasterCard или VISA Electron дебитна картичка поврзана со трансакциската сметка
- Повисоки каматни стапки и до 0,3 процентни поени за орочениот депозит **МОЈ ПЛАН**

ПРОМОТИВНО:

- **Потрошувачки кредит без обезбедување:** 6% фиксна каматна стапка за првата година и 0% административни трошоци
- **Мој кеш:** за сите примени апликации во периодот 01.03.2018 – 31.05.2018 6,90% каматна стапка со важност до 31.08.2018
- **Visa/MasterCard кредитни картички:**
 - **Подигнување на готовина без провизија** во текот на последните викенди од секој месец во 2018 г. само на банкоматите на Стопанска банка.
 - **Подигнување на готовина на рати без камата** само во филијалите на СБ. Дневниот лимит за повлекување е помеѓу 6.000 и 30.000 МКД и Банката за услугата наплатува провизија од 5% од подигнатиот износ.
 - **5,5% Каматна стапка** со важност до крајот на 2018 година, за сите нови **VISA Gold** кредитни картички одобрени до 31/12/2018
 - **0% Каматна стапка** со важност до крајот на април за сите нови **MasterCard** кредитни картички одобрени до 31/03/2018

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОВОЛНОСТИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПАКЕТОТ ПЛАТА+:

- **Бесплатно издавање на ОТР токен** за користење на најсовремените i-bank услуги (телефонско, електронско и мобилно банкарство) за: секаков вид на денарски плаќања (комуналии, даноци, трансфери во рамки на интерниот систем на СБ како и кон други банки), плаќање рати за кредити и картички, девизен пазар, но и детално следење на состојбата на сметките како и производите кои ги користи клиентот.
- Можност за **делумно или целосно ослободување од годишната членарина на кредитните картички**, во зависност од обемот на користењето и/или користењето на останатите услуги на СБ.
- **Брза и едноставна процедура** за аплицирање за кредитен производ и **редуцирање на потребната документацијата** (на пр. без потврда за плата за сите кредитни апликации доколку клиентот има минимум три редовни последователни месечни приливи по основ на плата).
- Можност за плаќање на редовните месечни обврски преку воспоставување на **траен налог на трансакциската сметка без наплата на провизија**, вклучително плаќање на сметки за комуналии, плаќање месечни рати за кредити и кредитни картички и сл.
- Корисниците на нашите картички имаат можност без провизии и дополнителни трошоци преку банкоматите на СБ да вршат: пренос на средства од една на друга сметка во Банката, плаќање рати за кредити и картички во Банката, увид во мини месечен извештај за кредитна картичка како и плаќање сметки за VIP и Telekom.

Дополнителни информации во Контакт Центарот на Стопанска банка 02 / 3100 109.

Производ	Редовни каматни стапки	Намалување	Повластени каматни стапки
Трансакциска сметка	0.01%	/	0.01%
Дозволено пречекорување	11.25%	10%	10.13%
Надомест за обновување на дозволено пречекорување	200 ден.	/	200 ден.
* Дозволено пречекорување на трансакциска сметка во висина на 2 редовни месечни примања			
Дебитни картички - годишно членство			
VISA Electron дебитна, меѓународна употреба	без надомест	/	без надомест
Master дебитна, меѓународна употреба	без надомест	/	без надомест
Кредитни картички (VISA и Master)	11.25%	10%	10.13%
Годишно членство за издавање за 1-вата година	без надомест	/	без надомест
- Минимално месечно плаќање само 5% (VISA STAR)/ 3% (MASTER CARD) од вкупниот долг и пресметаната камата - Можност за плаќање НА РАТИ БЕЗ КАМАТА кај повеќе од 1000 трговски места - Можност за целосно или делумно ослободување од годишната членарина - Без провизија при плаќање во трговија како и бескаматен грејс период до 45 дена при целосно подмирување на долгот - Бесплатни дополнителни кредитни картички - Без депозит, без жиранти, без административна забрана, без меница - Потребни документи: само копија од лична карта за клиентите со платата во СБ. Промотивно: КЕШ НА РАТИ БЕЗ КАМАТА! Подигнување готовина на рати без камата само од филијалите на Стопанска банка, со еднакратна провизија од само 5%. Промотивно: Подигнување на готовина без провизија во текот на последните викенди од секој месец во 2018 г. само на банкоматите на Стопанска банка. Промотивно: 5.5% каматна стапка со важност до крајот на 2018 година за сите нови VISA Gold кредитни картички одобрени до 31/12/2018 Промотивно: 0% Каматна стапка со важност до крајот на април за сите нови MasterCard кредитни картички одобрени до 31/03/2018			
МОЈ КЕШ	11.25%	10%	10.13%
Годишно членство за издавање за 1-вата година	без надомест	/	без надомест
Годишно членство за издавање после 1-вата година за лимити до 60.000 МКД	600 ден.	/	600 ден.
Годишно членство за издавање после 1-вата година за лимити над 60.000 МКД	1,200 ден.	50%	600 ден.
Административен трошок, еднакратно при издавање	0%	/	0%
- Револвинг потрошувачки кредит со неограничен пристап до средствата од одобрениот кредит (24 часа) - Флексибилна подигање готовина на банкоматите и шалтерите на СБ и флексибилна месечна отплата со минимално месечно плаќање од само 3% од вкупниот долг и пресметана камата - БЕЗ провизија за подигање готовина - Камата се пресметува само на искористениот износ - БЕЗ годишно членство за првата година на издавање за сите клиенти По истекот на првата година клиентите кои се редовни во отплатата (во последните 12 месеци немаат доцнење подолго од 60 дена) се квалификуваат за некој од следниве попусти во годишното членство: - за кредитен лимит до 60.000 МКД: 350 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по e-mail 400 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по пошта 600 МКД за останати клиенти - за кредитен лимит над 60.000 МКД: 550 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по e-mail 650 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по пошта 1200 МКД за останати клиенти Доколку клиентот во текот на последните 12 месеци доцнел повеќе од 60 дена во отплатата на месечните минимални обврски, Банката ќе го наплати основниот износ на годишно членство според одобрениот лимит односно 600/1200 МКД, без разлика дали клиентот се квалификува за некој од наведените попусти. Промотивно: за сите примени апликации во периодот 01.03.2018 – 31.05.2018 6,90% каматна стапка со важност до 31.08.2018			
Потрошувачки кредит без обезбедување до 300.000 МКД	11.25%	10%	10.13%
Фиксна каматна стапка за првата година на отплата за кредити со МКД клаузула	/	/	6.00%
Променлива каматна стапка во МКД (за останатиот период на отплата)	11.25%	10%	10.13%
Променлива каматна стапка во ЕУР	/	/	7.62%
Апликативен трошок	500 ден.	/	500 ден.
Административен трошок, еднакратно при одобрување	2.00%	/	2.00%
Потрошувачки кредит без обезбедување од 300.001 до 920.000 МКД/5001 до 15.000 ЕУР			
Фиксна каматна стапка за првата година на отплата за кредити со МКД клаузула	/	/	6.00%
Променлива каматна стапка во МКД (за останатиот период на отплата)	10.25%	10%	9.23%
Променлива каматна стапка во ЕУР	/	/	7.62%
Апликативен трошок	500 ден.	/	500 ден.
Административен трошок, еднакратно при одобрување	2.00%	/	2.00%
- БЕЗ депозит, без жиранти, без административна забрана и без меница - Исплата на износот на одобрен кредит во готово - Ко-кредитобаратели може да бидат лица кои не се членови на потесното семејство ПРОМОТИВНО: 6% фиксна каматна стапка за првата година и 0% административни трошоци			
Потрошувачки кредит со обезбедување			
ЕУР - Фиксна каматна стапка за 3 год.	6.00%		5.50%
ЕУР - Променлива к.с. за остаток на период	7.20%	10%	6.48%
Апликативен трошок	500 ден.	/	500 ден.
Административен трошок, еднакратно при одобрување	2.00%	/	1.50%
• Грантирана каматна стапка за првите 3 години			

- Без жиранти, без административни забрани, без меница
- Исплата на кредит во готово на сметка на кредитобарателот во СБ.
- Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство
- При рефинансирање на сопствен потрошувачки кредит со обезбедување/без обезбедување, од други Банки и/или од Стопанска банка во Банката:
 - о 0 ден. трошок за предвременно отплаќање на рефинансираните кредити во СБ;
 - о Без административен трошок за износот кој се рефинансира, а на дополнетиот износ на кредит 50% намалени административни трошоци доколку рефинансираниот износ е $\geq 50\%$ од износот на Новиот кредит;
 - о Без трошок за проценка на имотот кој се дава под хипотека доколку рефинансираниот износ е $\geq 50\%$ од износ на Новиот кредит.
- За рефинансиран станбен кредит од друга банка од најмалку 50% од вкупниот износот на новиот обезбедени кредит во СБ, важечки се условите на станбен кредит и тоа:
 - Фиксна каматна стапка за 3 години и административни трошоци од 1.25%
 По периодот на фиксната каматна стапка, важечка е променливата каматна стапка како за потрошувачки обезбеден кредит.

Потрошувачки кредит со обезбедување поврзан со станбен кредит			
ЕУР - Фиксна каматна стапка за првите 5 год.	/		3,70%
ЕУР - Фиксна каматна стапка за првите 3 год.	4,40%		
ЕУР – Променлива каматна стапка за остаток на период	6,85%	10%	6,17%
МКД - Фиксна каматна стапка за првите 5 год.	/		3,70%
МКД - Фиксна каматна стапка за првите 3 год.	4,40%		
МКД – Променлива каматна стапка за остаток на период	6,85%	10%	6,17%
Апликативен трошок	0 мкд		0 мкд
Административен трошок, еднократно при одобрување	1,25%		1,25%

- Гарантирана каматна стапка за првите 5 години
- Дополнителен износ над износот на станбен кредит во СБ
- БЕЗ депозит, БЕЗ жиранти, БЕЗ административни забрани, БЕЗ меница
- Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство
- Брза и едноставна процедура (првично пред-одобрување за 24 часа)
- Без трошоци за аплицирање

Автомобилски кредит			
• Без трошоци за аплицирање • Можност за аплицирање преку: шалтерите на СБ или авто дилерите • Без меница, без административна забрана, без жиранти, без депозит • Можност за вклучување на ко-кредитобаратели кои не се членови на потесното семејство			
ЕУР - мин. учество 20%	7.62%	10%	6.86%
Апликативен трошок	0 ден.	/	0 ден.
Административен трошок, еднократно при одобрување	1.00%	/	1.00%
Станбен кредит			
ЕУР/МКД - Фиксна каматна стапка за 3+2 год. (камата за првите 3 години)	4.40%	/	3.60%
ЕУР/МКД - Фиксна каматна стапка за 3+2 год. (камата за 4-та и 5-та година)	/	/	3.90%
ЕУР/МКД - Променлива к.с. за остаток на период	6.85%	10%	6.17%
ЕУР/МКД - Фиксна каматна стапка за 3 год. (купување деловен простор)	4.60%		4.10%
ЕУР/МКД - Променлива к.с. за остаток на период (купување деловен простор)	7.25%	10%	6.53%
Апликативен трошок	500 ден.		500 ден.
Административен трошок, еднократно при одобрување	1.25%	/	1.25%

- Гарантирана каматна стапка за 5 години (со хипотека на недвижен имот)
 БЕЗ провизија за предвремена отплата со сопствени средства
 Без меница, без административна забрана, без жиранти, без депозит
 Можност да се стави под хипотека истиот стан кој се купува
 Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство
 При рефинансирање на сопствен станбен кредит од други банки во Стопанска банка:
 - 0 ден. трошок за воспоставување на нотарски акт и упис на хипотеката во катастар
 - 0 ден. трошок за проценка на имотот кој се дава под хипотека
 - 0% административни трошоци

МОЈ ПЛАН ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ	
Опис на производот	Штеден план е орочен депозит кој овозможува неограничен број и износ на дополнителни вложувања за времетраењето на орочувањето на депозитот, без притоа да се разорочи депозитот или да се промени периодот на орочување.
Придобивки за клиентот	• Неограничени дополнителни вложувања по број и износ • Избор на начинот на исплата на каматата: месечно или на крај на период • Избор на периодот за орочување: од 1, 2, 3, 4 или 5 години • Каматната стапка важечка за целиот рок на орочување за вкупниот износ на средства, иако клиентот дополнува нови средства за времетраење на орочувањето на МОЈ ПЛАН депозитот • Преференцијални каматни стапки за приматели на плата и пензија во СБ • Сигурна и стабилна банка, банка од доверба • Увид во состојбата преку e-banking

Каматна стапка Годишна, променлива	Категорија клиент	Валута	Исплата на камата	12M	24M	36M	48M	60M
	Редовни клиенти	МКД	Месечна исплата	1.40	2.40	2.80	2.90	3.00
			На крај на период	1.50	2.50	2.90	3.00	3.10
		ЕУР	Месечна исплата	0.35	1.10	1.25	1.35	1.45
			На крај на период	0.45	1.20	1.30	1.40	1.50
	Приматели на плата и пензија во СБ	МКД	Месечна исплата	1.70	2.70	3.10	3.20	3.30
			На крај на период	1.80	2.80	3.20	3.30	3.40
		ЕУР	Месечна исплата	0.55	1.30	1.40	1.50	1.60
			На крај на период	0.65	1.40	1.45	1.55	1.65

Завршни одредби

Останатите услуги кои се поврзани со горенаведените сервиси и не се предмет на редовно користење се тарифираат согласно Тарифата на надоместоци на СБ, која може да ја најдете на интернет страницата на СБ: www.stb.com.mk.

Банката го задржува правото да врши измена на понудените услови во согласност со актите на банката.

Напоменуваме дека понудата на СБ не се ограничува на горенаведените сервиси и Банката е во можност да Ви овозможи целокупна поддршка на Вашето работење врз основа на заеднички договорени услови.

Со надеж дека понудените услови се прифатливи за Вас, со ова може да започне успешна соработка за двете страни.

Со почит,
Стопанска Банка-АД Скопје
На ваша страна